



Образец на барање за исправка на личните податоци

## БАРАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

### 1. Барател

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

### 2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

вработен/а	<input type="checkbox"/>
апликант за вработување	<input type="checkbox"/>
надворешен соработник	<input type="checkbox"/>
купувач	<input type="checkbox"/>
член на програмата за лојалност	<input type="checkbox"/>
друга категорија на субјект на лични податоци	наведете ја категоријата

(Ве молиме, означете го соодветното поле )

### 3. Опис на барањето за исправка на лични податоци

Согласно членот 20 од ЗЗЛП, барам од SPORT VISION да ги исправи односно дополни моите лични податоци, и тоа:

Како што е утврдено во членот 20 од ЗЗЛП, имате обврска да ме информирате за преземените дејствија во рок од 15 дена од приемот на барањето.

### 4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои ја оправдуваат исправката на податоците (види точка 3 од ова барање)

<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

Јас \_\_\_\_\_ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_



Образец на барање за исправка на личните податоци

**Одговорот на ова Барање, доставете го:**

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Спорт Висион ДООЕЛ Скопје

- Офицер за заштита на личните податоци

Перо Наков 122а, Скопје

или на е-маил: [svzlp@sportvision.mk](mailto:svzlp@sportvision.mk)

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци Име и презиме: _____ Контакт: _____		Датум Click or tap to enter a date.
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.